

Службен весник

на Република Македонија

Број 124

5 јули 2018, четврток

година LXXIV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2389.		Одлука за отповикување и избор на член на Надзорниот одбор на Друштво за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала Борис Трајковски ДООЕЛ Скопје.....	
2390.	3	Решение за исправка на Решението за именување член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Завод за превенција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања - Охрид.....	
2391.	3	Решение за исправка на Решението за именување член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈУ од областа на здравството за потребите на јавните здравствени установи, универзитетски клиники, завод и ургентен центар – Скопје.....	
2392.	3	Решение за разрешување и именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавно претпријатие за стопанисување со пасишта- Скопје.....	
2393.	3	Решение за разрешување и именување член на Училишниот одбор – претставник на основачот на Посебното основно училиште „Д-р Златан Сремец“ – Скопје.....	
2394.	4	Решение за именување член на Училишниот одбор – претставник на основачот на Посебното основно училиште „Иднина“ – Скопје.....	
2395.		Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈП Македонска радиодифузија -Скопје.....	4
2396.		Решение за разрешување и именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавно претпријатие Македонска радиодифузија- Скопје.....	4
2397.		Решение за разрешување и именување член на Училишниот одбор – претставник на основачот на Спортската академија.....	5
2398.		Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈУ Центар за социјална работа Крушево.....	5
2399.		Решение за разрешување и именување член на Училишниот одбор – претставник на основачот на Државното средно училиште за применета уметност „Лазар Личеноски“ – Скопје.....	5
2400.		Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП Службен весник на Република Македонија.....	5
2401.		Решение за разрешување и именување член на Училишниот одбор - претставник на основачот на ДМУ „Тодор Скаловски - Тетоец“ – Тетово.....	6
2402.		Решение за разрешување и именување член на Органот за надзор на ЈУ Центар за социјална работа Крушево.....	6

	Стр.		Стр.
2403. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Куманово.....	6	2418. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот и претставници од редот на стручните работници во центарот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Тетово.....	9
2404. Решение за разрешување и именување член на Училишниот одбор – претставник на основачот на Државниот музичко - балетски училишен центар „Илија Николовски Луј“ – Скопје.....	6	2419. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Дебар.....	10
2405. Решение за разрешување и именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавно претпријатие Службен весник на Република Македонија.....	7	2420. Решение за разрешување и именување членови на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Дебар.....	10
2406. Решение за именување член на Управниот одбор на Јавно претпријатие „СТРЕЖЕВО“ - Битола.....	7	2421. Решение за обновување на дозвола за работење на инвестиционен советник ...	10
2407. Решение за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Охрид.....	7	2422. Решение за обновување на дозвола за работење на инвестиционен советник ...	11
2408. Решение за разрешување и именување членови на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Гостивар.....	7	2423. Решение за забрана на увоз и транзит на живи животни, производи и нус-производи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на чума кај мали преживари во Република Македонија по потекло од Република Бугарија.....	11
2409. Решение за разрешување и именување член на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Скопје.....	7	2424. Решение за изменување на Решението за преземање на безбедносни мерки при увоз и транзит на домашни и диви свињи, семе, јајца и ембриони од свињи, свинско месо, производи и подготовки од свинско месо, други производи кои содржат свинско месо, како и нуспроизводи од свињи заради заштита од внесување на вирусот на африканска свинска чума во Република Македонија.....	11
2410. Решение за разрешување и именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавно претпријатие „СТРЕЖЕВО“ - Битола.....	8	2425. Правилник за условите за одобрување на ветеринарна амбуланта, ветеринарна клиника, ветеринарна болница и ветеринарна служба на одгледувалиште.....	12
2411. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Гостивар.....	8	2426. Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	18
2412. Решение за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Велес.....	8	2427. Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	18
2413. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Струга.....	8	2428. Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	18
2414. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈП за железничка инфраструктура МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ - Скопје.....	9	2429. Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	19
2415. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Битола.....	9	2430. Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	19
2416. Решение за разрешување и именување членови на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Струга.....	9	Огласен дел	1-44
2417. Решение за разрешување и именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавно претпријатие за железничка инфраструктура МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ – Скопје.....	9		

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2389.

Врз основа на член 215 став 1 алинеја 3 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015, 06/2016, 30/2016, 61/2016 и 64/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 26 јуни 2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ И ИЗБОР НА ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА, УПРАВУВАЊЕ И ИЗДАВАЊЕ НА ПОВЕКЕНАМЕНСКА САЛА БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ СКОПЈЕ

1. Од должноста член на Надзорниот одбор на Друштво за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала Борис Трајковски ДООЕЛ Скопје се отповикува Ѓорги Галетановски.

2. За член на Надзорниот одбор на Друштво за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала Борис Трајковски ДООЕЛ Скопје се избира Горан Шумански.

3. Ова одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-6503/1
26 јуни 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2390.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) и член 97 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/2015), Владата на Република Македонија, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ИСПРАВКА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР –ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗАВОД ЗА ПРЕВЕНЦИЈА, ЛЕКУВАЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА КАРДИОВАСКУЛАРНИ ЗАБОЛУВАЊА – ОХРИД

1. Во Решението за именување член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Завод за превенција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања – Охрид, бр. 24-5729/1 од 29 мај 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.108/2018), се врши исправка, така што во точка 1 од решението наместо името: Адриан Адоко треба да стои: Адриана Доко.

2. Оваа исправка има правно дејство од денот од кој има правно дејство актот на кој се врши исправката.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-5729/3
2 јули 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2391.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) и член 97 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/2015), Владата на Република Македонија, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ИСПРАВКА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР –ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈУ ОД ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЈАВНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ, УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИКИ, ЗАВОД И УРГЕНТЕН ЦЕНТАР - СКОПЈЕ

1. Во Решението за именување член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈУ од областа на здравството за потребите на јавните здравствени установи, универзитетски клиници, завод и ургентен центар - Скопје, бр. 24-5696/1 од 29 мај 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.108/2018), се врши исправка, така што во точка 1 од решението наместо името: Неџати Алии треба да стои: Неџат Алији.

2. Оваа исправка има правно дејство од денот од кој има правно дејство актот на кој се врши исправката.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-6457/2
2 јули 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

3892.

Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015, 61/2015, 39/2016 и 64/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 26 јуни 2018 донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ПАСИШТА- СКОПЈЕ

1. Ивица Михајловиќ се разрешува од должноста член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта- Скопје.

2. За член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта-Скопје, се именува Иса Абази.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-6504/1
26 јуни 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2393.

Врз основа на член 124 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016, 127/2016, 67/2017 и 64/2018) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 26 јуни 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ПОСЕБНОТО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „Д-Р ЗЛАТАН СРЕМЕЦ“ – СКОПЈЕ

1. Од должноста член на Училишниот одбор – претставник на основачот на Посебното основно училиште „Д-р Златан Сремец“ – Скопје, се разрешува Ружица Димовска.

2. За член на Училишниот одбор – претставник на основачот на Посебното основно училиште „Д-р Златан Сремец“ – Скопје, се именува Кадрије Синани.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-6505/1
26 јуни 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2394.

Врз основа на член 124 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016, 127/2016, 67/2017 и 64/2018) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 26 јуни 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ПОСЕБНОТО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ИДНИНА“ – СКОПЈЕ

1. За член на Училишниот одбор – претставник на основачот на Посебното основно училиште „Иднина“ – Скопје се именува Мухамед Рамадани.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-6506/1
26 јуни 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2395.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015, 61/2015, 39/2016 и 64/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 26 јуни 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП МАКЕДОНСКА РАДИОДИFUЗИЈА – СКОПЈЕ

1. За членови на Управниот одбор на ЈП Македонска радиодифузија - Скопје, се именуваат:

- Небојша Трајковски и
- Марко Михаилоски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24 – 6507/1
26 јуни 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2396.

Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015, 61/2015, 39/2016 и 64/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 26 јуни 2018 донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ МАКЕДОНСКА РАДИОДИFUЗИЈА-СКОПЈЕ

1. Небојша Трајковски се разрешува од должноста член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија- Скопје.

2. За член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија- Скопје, се именува Сефедин Алити.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24 – 6508/1
26 јуни 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2397.

Врз основа на член 88 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016, 127/2016, 67/2017 и 64/2018) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 26 јуни 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УЧИЛИШНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА
ОСНОВАЧОТ НА СПОРТСКАТА АКАДЕМИЈА

1. Од должноста член на Училишниот одбор – претставник на основачот на Спортската академија, се разрешува Томе Андоновски.

2. За член на Училишниот одбор – претставник на основачот на Спортската академија, се именува Лулзим Вранези.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-6509/1
26 јуни 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2398.

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 150/2015, 173/2015, 192/2015, 30/2016, 163/2017 и 51/2018), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јуни 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА
ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА
КРУШЕВО

1. Пандора Стеваноска се разрешува од должноста член на Управниот одбор-претставник на основачот на ЈУ Центар за социјална работа Крушево.

2. За член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈУ Центар за социјална работа Крушево, се именува Милаим Амеди.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24 – 6510/1
26 јуни 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2399.

Врз основа на член 88 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016, 127/2016, 67/2017 и 64/2018) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 26 јуни 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УЧИ-
ЛИШНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВА-
ЧОТ НА ДРЖАВНОТО СРЕДНО УЧИЛИШТЕ ЗА
ПРИМЕНЕТА УМЕТНОСТ „ЛАЗАР ЛИЧЕНОСКИ“ –
СКОПЈЕ

1. Од должноста член на Училишниот одбор – претставник на основачот на Државното средно училиште за применета уметност „Лазар Личеноски“ – Скопје, се разрешува Кристина Ѓуран.

2. За член на Училишниот одбор – претставник на основачот на Државното средно училиште за применета уметност „Лазар Личеноски“ – Скопје, се именува Беким Ламалари.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24- 6511/1
26 јуни 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2400.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015, 61/2015, 39/2016 и 64/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 26 јуни 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Миленко Јанчев се разрешува од должноста член на Управниот одбор од редот на афирмирани и стручни лица на ЈП Службен весник на Република Македонија.

2. За член на Управниот одбор од редот на афирмирани и стручни лица на ЈП Службен весник на Република Македонија се именува Беким Мурати.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24 – 6512/1
26 јуни 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2401.

Врз основа на член 88 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016, 127/2016, 67/2017 и 64/2018) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 26 јуни 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ДМУ „ТОДОР СКАЛОВСКИ - ТЕТОЕЦ“ – ТЕТОВО**

1. Од должноста член на Училишниот одбор – претставник на основачот на ДМУ „Тодор Скаловски - Тетоец“ – Тетово, се разрешува Аниа Алии.

2. За член на Училишниот одбор – претставник на основачот на ДМУ „Тодор Скаловски - Тетоец“ – Тетово, се именува Шериф Абдурамани.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-6513/1
26 јуни 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2402.

Врз основа на член 107 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 150/2015, 173/2015, 192/2015 и 30/2016, 163/2017 и 51/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 26 јуни 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА ОРГАНОТ ЗА НАДЗОР НА ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА КРУШЕВО**

1. Николче Чавкароски се разрешува од должноста член на Органот за надзор на ЈУ Центар за социјална работа Крушево.

2. За член на Органот за надзор на ЈУ Центар за социјална работа Крушево се именува Еркан Ајдароски.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24 – 6514/1
26 јуни 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2403.

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 150/2015, 173/2015, 192/2015, 30/2016, 163/2017 и 51/2018), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јуни 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА КУМАНОВО**

1. Лидија Николовска Георгиевска се разрешува од должноста член на Управниот одбор-претставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Куманово.

2. За член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Куманово се именува Цемаил Јахија.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24 – 6515/1
26 јуни 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2404.

Врз основа на член 88 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016, 127/2016, 67/2017 и 64/2018) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 26 јуни 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ДРЖАВНИОТ МУЗИЧКО - БАЛЕТСКИ УЧИЛИШЕН ЦЕНТАР „ИЛИЈА НИКОЛОВСКИ ЛУЈ“ – СКОПЈЕ**

1. Од должноста член на Училишниот одбор - претставник на основачот на Државниот музичко - балетски училишен центар „Илија Николовски Луј“ – Скопје, се разрешува Назиф Цафери.

2. За член на Училишниот одбор - претставник на основачот на Државниот музичко - балетски училишен центар „Илија Николовски Луј“ – Скопје, се именува Месуд Јакупи.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-6516/1
26 јуни 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2405.

Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015, 61/2015, 39/2016 и 64/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 26 јуни 2018 донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Георги Трајчев се разрешува од должноста член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија.

2. За член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија, се именува Елез Елези.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24 – 6517/1
26 јуни 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2406.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015, 61/2015, 39/2016 и 64/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 26 јуни 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ „СТРЕЖЕВО“ – БИТОЛА

1. За член на Управниот одбор на Јавното претпријатие „СТРЕЖЕВО“ – Битола, се именува Земир Демири.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24 – 6518/1
26 јуни 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2407.

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 150/2015, 173/2015, 192/2015, 30/2016, 163/2017 и 51/2018), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јуни 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ОХРИД

1. За член на Управниот одбор-претставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Охрид се именува Урим Алиу.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24 – 6519/1
26 јуни 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2408.

Врз основа на член 107 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 150/2015, 173/2015, 192/2015 и 30/2016, 163/2017 и 51/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 26 јуни 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ОРГАНОТ ЗА НАДЗОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ГОСТИВАР

1. Горан Ангелов се разрешува од должноста член на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Гостивар.

2. За член на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Гостивар се именува Газменд Рамадани.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24 – 6520/1
26 јуни 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2409.

Врз основа на член 107 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 150/2015, 173/2015, 192/2015 и 30/2016, 163/2017 и 51/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 26 јуни 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА ОРГАНОТ ЗА НАДЗОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА СКОПЈЕ

1. Нуран Ибрахими се разрешува од должноста член на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Скопје.

2. За член на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Скопје се именува Нехат Хусеини.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24 – 6521/1
26 јуни 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2410.

Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015, 61/2015, 39/2016 и 64/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 26 јуни 2018 донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА

1. Ерика Пешкоска се разрешува од должноста член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие „СТРЕЖЕВО“ - Битола.

2. За член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие „СТРЕЖЕВО“ - Битола, се именува Мухамед Амзоски.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24 – 6522/1
26 јуни 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2411.

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 150/2015, 173/2015, 192/2015, 30/2016, 163/2017 и 51/2018), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јуни 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ГОСТИВАР

1. Елица Матеска се разрешува од должноста член на Управниот одбор-претставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Гостивар.

2. За членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Гостивар се именуваат:

- Ресим Ејупи и
- Лулзим Селами.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24-6523/1
26 јуни 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2412.

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 150/2015, 173/2015, 192/2015, 30/2016, 163/2017 и 51/2018), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јуни 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВЕЛЕС

1. За член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Велес се именува Нафи Дурмиши.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24-6524/1
26 јуни 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2413.

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 150/2015, 173/2015, 192/2015, 30/2016, 163/2017 и 51/2018), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јуни 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА СТРУГА

1. Од должноста членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Струга се разрешуваат:

- Васко Попоски и
- Татијана Огненовска.

2. За членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈУ Мешуопштински центар за социјални работи Струга се именуваат:

- Ндерим Полиси и
- Фадил Шаќири.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24-6525/1
26 јуни 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2414.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015, 61/2015, 39/2016 и 64/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 26 јуни 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ - СКОПЈЕ**

1. За членови на Управниот одбор на ЈП за железничка инфраструктура МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ – Скопје, се именуваат:

- Исни Јакупи и
- Андреја Станојковски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-6526/1
26 јуни 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2415.

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 150/2015, 173/2015, 192/2015, 30/2016, 163/2017 и 51/2018), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јуни 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈУ МЕГУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА БИТОЛА**

1. Елена Лазаревска се разрешува од должноста член на Управниот одбор-претставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Битола, а за член се именува Беќим Мемети.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-6527/1
26 јуни 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2416.

Врз основа на член 107 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015,

150/2015, 173/2015, 192/2015 и 30/2016, 163/2017 и 51/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 26 јуни 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ОРГАНОТ ЗА НАДЗОР НА ЈУ МЕГУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА СТРУГА**

1. Од должноста членови на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Струга, се разрешуваат:

- Марјан Лазороски
- Ивана Јованоска.

2. За членови на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Струга, се именуваат:

- Иќмет Цома
- Бесим Кадриу.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-6528/1
26 јуни 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2417.

Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015, 61/2015, 39/2016 и 64/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 26 јуни 2018 донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ – СКОПЈЕ**

1. Андреја Станојковски се разрешува од должноста член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ – Скопје.

2. За член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ – Скопје, се именува Ибраим Деари.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-6529/1
26 јуни 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2418.

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014,

116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 150/2015, 173/2015, 192/2015, 30/2016, 163/2017 и 51/2018), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јуни 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ И ПРЕТСТАВНИЦИ ОД РЕДОТ НА СТРУЧНИТЕ РАБОТНИЦИ ВО ЦЕНТАРОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ТЕТОВО

1. Од должноста членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Тетово се разрешуваат:

- Валдет Велиу – претставник на основачот и
- Абдулвехап Хусеини – од редот на стручните работници во Центарот.

2. За членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи Тетово се именуваат:

- Фатмир Таири – претставник на основачот и
- Бесник Ислами – од редот на стручните работници во Центарот.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24-6530/1
26 јуни 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2419.

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 150/2015, 173/2015, 192/2015, 30/2016, 163/2017 и 51/2018), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јуни 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ДЕБАР

1. Од должноста членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Дебар се разрешуваат:

- Селма Мимидиновска
- Фадрија Мустафоска и
- Амир Далипоски.

2. За членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈУ Мешуопштински центар за социјални работи Дебар се именуваат:

- Африм Керкути
- Лумбад Дураку и
- Дине Исаку.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24-6531/1
26 јуни 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2420.

Врз основа на член 107 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 150/2015, 173/2015, 192/2015 и 30/2016, 163/2017 и 51/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 26 јуни 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ОРГАНОТ ЗА НАДЗОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ДЕБАР

1. Од членови на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Дебар, се разрешуваат:

- Дине Исаку и
- Алтин Аме.

2. За членови на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Дебар, се именуваат:

- Руждије Авдулау и
- Дергим Каја.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24-6532/1
26 јуни 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2421.

Врз основа на член 152 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2016) Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија постапувајќи по барањето бр.УП1 08-29 од 08.06.2018 година на седницата одржана на ден 29.06.2018 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК

1. Се обновува дозволата за работење на инвестиционен советник на лицето Даниела Трајковска од Скопје издадена со Решение бр.07-2567/3 од 16.07.2008 година и Решение број УП1 08-113 од 23.07.2013 година на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.

2. Дозволата за работење на инвестиционен советник на лицето Даниела Трајковска се обновува за период од 5 (пет) години од денот на донесување на ова решение.

3. Дозволата за работење на инвестиционен советник на лицето Даниела Трајковска престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени со Закон.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број УП1 08-29
29 јуни 2018 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Нора Алити**, с.р.

2422.

Врз основа на член 152 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2016) Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија постапувајќи по барањето бр.УП1 08-30 од 08.06.2018 година на седницата одржана на ден 29.06.2018 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК

1. Се обновува дозволата за работење на инвестиционен советник на лицето Жарко Атанасовски од Скопје издадена со Решение бр. 07-2565/3 од 16.07.2008 година и Решение број УП1 08-114 од 23.07.2013 година на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.

2. Дозволата за работење на инвестиционен советник на лицето Жарко Атанасовски се обновува за период од 5 (пет) години од денот на донесување на ова решение.

3. Дозволата за работење на инвестиционен советник на лицето Жарко Атанасовски престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени со Закон.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број УП1 08-30
29 јуни 2018 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Нора Алити**, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

2423.

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ЧУМА КАЈ МАЛИ ПРЕЖИВАРИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА

Член 1

Со ова решение заради заштита од внесување на вирусот на чума кај мали преживари (Peste des Peditis Ruminants) се забранува увоз и транзит во Република Македонија на:

- живи домашни и диви овци и кози, семе, јајце клетки и ембриони од домашни и диви овци и кози кои потекнуваат од Република Бугарија и

- месо од домашни и диви овци и кози, производи од месо од домашни и диви овци и кози, преработки од месо од домашни и диви овци и кози, млеко од домашни и диви овци и кози, производи од млеко од домашни и диви овци и кози, како и нуспроизводи од домашни и диви овци и кози, кои потекнуваат од регионот Јамбол/Yambol во Република Бугарија.

Член 2

По исклучок од член 1 алинеја 2 од ова решение, може да се увезуваат производи од месо од домашни и диви овци и кози доколку месото било подложено на еден од следните специфични третмани, и тоа:

- обработка во херметички затворен контејнер до Fo вредност од три или повеќе;

- термички третман што обезбедува постигнување на температура од најмалку 70°C што треба да помине низ производот од месо во текот на преработката на месото;

- термички третман што обезбедува постигнување на температура од најмалку 80°C што треба да помине низ производот од месо во текот на преработката на месото;

- термичко третирање на производите од месо, во херметички затворени контејнери на температура од најмалку 60°C за период од најмалку 4 часа, што обезбедува постигнување на температура од најмалку 70°C во внатрешноста на производот за периодот од 30 минути и

- термички третман што обезбедува постигнување на температура од најмалку 65°C во внатрешноста на производот за периодот што е неопходно за постигнување вредност на пастеризација (pv) еднаква или поголема од 40.

Член 3

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02 – 2356/3
2 јули 2018 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

2424.

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарното здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСНИ МЕРКИ ПРИ УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ДОМАШНИ И ДИВИ СВИЊИ, СЕМЕ, ЈАЈЦА И ЕМБРИОНИ ОД СВИЊИ, СВИНСКО МЕСО, ПРОИЗВОДИ И ПОДГОТОВКИ ОД СВИНСКО МЕСО, ДРУГИ ПРОИЗВОДИ КОИ СОДРЖАТ СВИНСКО МЕСО, КАКО И НУСПРОИЗВОДИ ОД СВИЊИ ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА АФРИКАНСКА СВИНСКА ЧУМА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Решението за преземање на безбедносни мерки при увоз и транзит на домашни и диви свињи, семе, јајца и ембриони од свињи, свинско месо, производи и подго-

товки од свинско месо, други производи кои содржат свинско месо, како и нуспроизводи од свињи заради заштитата од внесување на вирусот на африканска свинска чума во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 216/16, 95/17, 118/17, 138/17, 79/18 и 101/18), во Прилогот Делот 4 се заменува со нов Дел 4, кој е составен дел на ова решение.

Член 2

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02 – 1733/3
2 јули 2018 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

Прилог

Ветеринарно-здравствени услови

Дел 4

Објекти

1. Италија
Следните области во Италија:
Сите области на Сардинија.
2. Република Чешка
Регионот Zlín.
3. Романија
Следните области во Романија:
- Регионот Satu-Mare;
- Регионот Tulcea.
4. Унгарија
Следните области во Унгарија:
- Регионот Heves;
- Регионот Szabolcs-Szatmar-Bereg.

Член 3

(1) Објектот на ветеринарна амбуланта, ветеринарна клиника и ветеринарна болница (во натамошниот текст: правно лице кое врши ветеринарна дејност) треба да биде сместен во засебна зграда или во дел од зграда, со пристапен пат изграден од цврст материјал (асфалтиран, бетонизиран или поплочен) и со заградено дворно место од најмалку 20 м.

(2) Објектот на ветеринарна амбуланта за мали животни, треба да биде сместен во засебна зграда или во дел од зграда или во засебен простор во склоп на зграда за заедничко домување, со пристапен пат изграден од цврст материјал (асфалтиран, бетонизиран или поплочен). Влезот за странки со животни мора да биде оддалечен најмалку 4 метри од влезот за станари или корисници на други јавни простории или да биде одвоен со физичка преграда изградена од цврст материјал со минимална висина и должина од 2 метри.

(3) Објектите од ставите (1) и (2) на овој член треба да бидат сместени во приземјето на зградата.

Општи услови

Член 4

Објектот во кој е сместено правното лице кое врши ветеринарна дејност, треба да биде видливо означено со натпис со полн назив, адреса, телефонски број, адреса на електронската пошта и работното време.

Работни простории

Член 5

(1) Распоредот на простории помеѓу работните, помошните и санитарните простории во објектот за вршење ветеринарна дејност треба да сочинуваат функционална целина и да овозможат одделување на чистиот од нечистиот дел, непречена работа, сигурност и движење на вработените и странките, како и заштита од неовластен влез во работните простории.

(2) Просториите во објектот од став (1) на овој член треба :

1. Да се користи само за вршење на ветеринарна дејност,
2. Намената на одделни простории во објектот треба да биде видливо означена на влезната врата на секоја просторија,

2425.

Врз основа на член 37 став (11), член 38 став (11), член 39 став (11) и член 44 став (12) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе

П РА В И Л Н И К ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ВЕТЕРИНАРНА АМБУЛАНТА, ВЕТЕРИНАРНА КЛИНИКА, ВЕТЕРИНАРНА БОЛНИЦА И ВЕТЕРИНАРНА СЛУЖБА НА ОДГЛЕДУВАЛИШТЕ

Член 1

Предмет

Со овој правилник се пропишуваат условите за одобрување на ветеринарна амбуланта, ветеринарна клиника, ветеринарна болница и ветеринарна служба на одгледувалиште во поглед на просториите, вработените, објектите, неопходна опрема и инструменти за вршење на активности.

Член 2

Дефиниции

Одредени изрази употребени во овој правилник го имаат следново значење:

3. Подовите на просториите треба да не се лизгави, да може лесно да се чистат и дезинфицираат и да се со пад кон сливник кој е заштитен од продор на канализациски мирииси и од влегување на глодари.

4. Површините на вратите, касата на вратите и прозорците, мебелот и уредите за преглед и лечење на животните треба да се изработени од цврст, непропустлив, неапсорбирачки, безмирисен материјал отпорен на корозија односно обоени со отпорна боја која овозможува лесно миеење, чистење и дезинфекција,

5. Прозорците кои се отвораат, треба да се заштитени со мрежа за спречување на влез на штетници и инсекти,

6. Во просториите каде што се вршат прегледи и третман на животните, миеење и чистење на приборот, инструментите и опремата, како и за одржување на хигиената на вработените треба да има мијалник и чешма со топла и ладна вода,

7. Да се обезбеди одвоено собирање на медицинскиот отпад по видови и категории кои треба да се чуваат во соодветни контејнери до предавање на овластено правно лице,

8. Да бидат осветлени со природна или вештачка светлина. Во просторијата за лекување, просторијата за хируршки зафати и во просторијата за интензивно лекување треба да има обезбедено осветлување од најмалку 500 лукса, а во лабораторијата и на другите работни места, како и во другите простории да има соодветно осветлување,

9. Сидовите, вратите и прозорците во просториите во кои се внесуваат животните и просторот/просторијата за чистење, миеење и стерилизација треба да бидат обложени со материјал кој лесно може да се чисти и дезинфицира до висина од 1,5 m, со мазни површини, отпорни на често темелно чистење, перење и дезинфекција,

10. Да бидат изведени така да можат брзо да се проветруваат и

11. Во просториите каде се извршуваат ветеринарните интервенции, чекалната и просторијата за чување ветеринарно медицински препарати, треба да се обезбеди температура од 18 °C до 22 °C.

Просторија за преглед и лечење на животни (ординација)

Член 6

(1) Секое ветеринарно друштво треба да има простории за преглед и лечење на животни.

(2) Во просториите за преглед и лечење на големи животни може да се прегледуваат и лечат мали животни.

(3) Во просторијата за преглед и лечење на мали животни може да се извршуваат лабораториски испитувања, да содржи дел за инструменти и прибор како и дел за канцелариско и административно работење.

Просторија за преглед и лечење на големи животни

Член 7

Просторијата за преглед и лечење на големи животни треба да има висина од најмалку 260 cm, и површина од најмалку 16 m², каде должината и ширината не е помала од 3,5 m.

Опрема за просториите за преглед и лечење на големи животни

Член 8

Во просторијата наменета за преглед и лечење на големи животни треба да има:

1. Бокс или маса за фиксација и преглед на големи животни. Боксот за големи животни може да биде сместен и во дворното место на објект,
2. Плакар за прибор, инструменти и лекови,
3. Подвижна маса за одлагање на прибор и инструменти,
4. Прибор за земање и пакување материјали за лабораториска анализа и
5. Подвижна светилка или зглобен рефлектор.

Просторија за преглед и лечење на мали животни

Член 9

Просторијата или просторот за преглед и лечење на мали животни треба да има висина од најмалку 250 cm, површина од најмалку 10 m², каде должината и ширината не е помала од 3 m.

Опрема за просториите за преглед и лечење на мали животни

Член 10

(1) Просторијата или просторот наменет за преглед и лечење на мали животни треба да има:

1. Маса за преглед и фиксација на мали животни,
2. Подвижна масичка за одлагање на прибор и инструменти,
3. Прибор за земање и пакување материјали за лабораториска анализа,
4. Плакар за инструменти, лекови и други средства,
5. Подвижна светилка или зглобен рефлектор,
6. Дигитална вага од 0-100 kg за мали животни,
7. Прибор за обдукција на животни и
8. Упатство и средства за анти-шок терапија.

Просторија за хируршки интервенции

Член 11

(1) Просторијата за хируршки зафати за мали животни треба да има висина од најмалку 250 cm, со површина од најмалку 9 m², а должината и ширината да не е помала од 3 m. За големи животни потребна е висина од најмалку 260cm, со површина од најмалку 16 m², а должината и ширината да не е помала од 4 m.

(2) Во просториите наменети за хируршки зафати на мали животни треба да има:

1. Маса за хируршки интервенции за мали животни,
2. Маса или душек за хируршки интервенции за големи животни,
2. Подвижна масичка за одлагање на прибор и инструменти,
3. Операциска ламба и
4. Опрема, прибор и средства за анестезија

Просторија или простор за извршување на лабораториски испитувања

Член 12

(1) Во просторијата или просторот со површина од најмалку 4 m², потребна за основни лабораториски испитувања треба да има:

1. Работна маса со соодветна работна површина изработена од соодветен материјал кои може лесно се чисти и дезинфицира,

2. Мијалник со довод на топла и ладна вода,
3. Микроскоп со зголемување од најмалку 100 пати и прибор за испитувања соодветен на микроскопот кој се користи и испитувањата кои ќе се вршат,
4. Апарати и опрема за лабораториска дијагностика соодветна на потребите на дејноста која се врши или да користи услуги од акредитирана лабораторија или ветеринарно друштво која ги поседува потребните апарати и опрема и
5. Просторијата или просторот за извршување на лабораториски испитувања може да биде посебен простор во просторијата за преглед и лечење на животните.

Просторија или простор за чистење, миење и стерилизација

Член 13

(1) Во просторијата или просторот за чистење, миење и стерилизација на инструментите, приборот и помагалата треба да има:

1. Работна маса со соодветна работна површина изработена од материјал кој лесно се чисти и дезинфицира,
2. Мијалник со довод на топла и ладна вода,
3. Стерилизатор и
4. Просторијата или просторот за чистење, миење и стерилизација може да биде и посебен простор во просторијата за преглед и лечење на животните.

Просторија за складирање на лекови и други санитарски материјали

Член 14

(1) Просторијата, со најмалку 4 m², за чување ветеринарно медицински препарати, помошни лековити средства и друг медицински материјал треба да обезбедува и осигури чување на лековите и другиот санитарски материјал согласно упатството на производителот. Во просторијата треба да има ладилник со можност за одржување на температура од 0 до 8°C.

(2) Просторијата од ставот (1) на овој член треба да биде опремена со соодветен број на шкафови со механизам за заклучување и полица за чување на лекови и други санитарски материјали.

(3) Во просторијата од ставот (1) на овој член треба да се обезбеди проветрување, да има затемнети прозорци и врата која ќе биде обезбедена од неовластено влегување на лица и персонал со јасна и видлива назнака за забранет пристап на неовластени лица.

(4) Токсичните материи, средствата за дератизација, дезинсекција и дезинфекција треба да се чуваат во јасно означен шкаф кој се користи исклучиво за таа намена под клуч или во посебна просторија под клуч.

(5) Наркотичните средства, анестетици, цитостатици и други хемотераписки препарати треба да се чуваат засебно од средствата наведени во ставот (4) на овој член во јасно означен шкаф кој се користи исклучиво за таа намена под клуч или во посебна просторија под клуч.

Чекална за странки и животни

Член 15

Чекалната за странки и мали животни треба да е уредена, затворена просторија или простран ходник и да е опремена со најмалку три места за седење.

Просторија за изолација на животни

Член 16

Просторијата за изолација на мали животни треба да е одвоена од другите простории во ветеринарно друштво, со врата која може да се заклучи, со можност за индивидуално држење на најмалку две мали животни во затворени боксови односно кафези со полни прегради, соодветни на видот, големината и здравствената состојба и благосостојба на животните, на кои им е овозможено несметан пристап за чистење и одржување од страна на овластени лица. Во просторијата треба да е оневозможен пристапот на неовластени лица и персонал.

Просторија за сместување и нега на животни кои се предмет на стационарна здравствена заштита

Член 17

Просторијата за сместување и нега на животни кои се предмет на стационарна здравствена заштита треба да овозможи сместување на најмалку три животни на начин соодветен на видот, големината и здравствената состојба и благосостојба на животните, на кои им е овозможено несметан пристап, чистење и одржување.

Просторија за ветеринарни работници

Член 18

Просторијата за ветеринарните работници треба да е доволно голема за во неа да може да се сместат сите ветеринарни работници од една смена.

Опрема и инструменти

Член 19

(1) Опремата, инструментите и приборот треба да бидат соодветни на бројот на вработените, опсегот на работи и специфичните потреби на дејноста која се врши и треба да се направени од материјали кои лесно се чистат, мијат, дезинфицираат и стерилизираат или се наменети за еднократна употреба. Списокот на потребната опрема и инструменти се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник,

(2) Заштитната опрема треба да биде соодветна на бројот на вработени, опсегот на работи и специфичните потреби на дејностите кои се вршат,

(3) Правно лице кое извршува ветеринарна дејност треба да има список на инструментите, приборот и заштитната опрема, нивна спецификација и локализација,

(4) Правното лице кое извршува ветеринарна дејност треба да обезбеди уредно одржување, проверка и калибрација на мерните инструменти,

(5) Медицинско-техничката опрема треба да има атест и потврда за редовно сервисирање,

(6) Доколку во дијагностиката или терапијата се користи рендгенски или друг апарат кој произведува јонизирачко зрачење, треба да има соодветно одобрение од релевантната институција од Република Македонија од областа со која се регулира заштитата од јонизирачко зрачење и сигурност на изворот на јонизирачко зрачење,

(7) За секој доктор по ветеринарна медицина потребно е да се обезбеди соодветен простор кој може да се заклучи наменет за чување на службената евиденција, документација, печати и сл.

(8) Ветеринарното друштво треба да има на располагање најмалку еден компјутер со соодветни апликативни програми, пристап до интернет и функционална електронска пошта,

(10) Ветеринарното друштво е треба да обезбеди телекомуникациски апарати (телефон, мобилен) во согласност со начинот и опсегот на работи и адреса за електронска пошта и

(11) Просториите за преглед и лечење и просториите за сместување и нега на животните кои се предмет на стационарна здравствена заштита треба да имаат мијалник со топла и студена вода, сапун и хартија за еднократна употреба.

Превозни средства

Член 20

(1) Превозните средства треба да бидат, соодветно опремени за извршување на теренска работа, да бидат видливо обележани дека вршат ветеринарна дејност, да биде наведен називот на ветеринарното друштво, телефонските броеви и електронската или веб адреса.

(2) Превозните средства кои служат за превоз на контејнери со течен азот треба да имаат багажник, односно простор за сместување на контејнерите, одвоен од возачкиот простор, со апарат за фиксација на контејнерот кој при превозот би спречил потенцијална опасност од разливање на течниот азот.

(3) Превозните средства треба да бидат опремени со преносен фрижидер со електрично напојување за одржување на ладниот ланец на чување на ветеринарно - медицински препарати.

(4) Ветеринарните друштва треба да имаат најмалку едно возило согласно став 1 од овој член.

(5) По исклучок од став (4) на овој член ветеринарните амбуланти за мали животни, не треба да поседуваат возило.

Хигиена и третирање на отпад

Член 21

Ветеринарното друштво треба да воведи и одржува процедури за редовно чистење, дезинфекција, постапување со медицински отпад, третирање на сите видови на отпад во склад со посебните прописи и одржување на хигиената во објектот.

Ветеринарна служба на одгледувалиште

Член 22

(1) Ветеринарната служба на одгледувалиште треба да располага, зависно од видот на животни кои се предмет на здравствена заштита, со следните простории и простори:

- Просторија/простор за преглед и лечење на животните,
- Простор/просторија за извршување на лабораториски испитувања,
- Простор/просторија за чистење, миење и стерилизација,
- Простор/просторија за инструменти и прибор,
- Просторија за чување на лекови и други санитарски материјали,
- Просторија за персонал,
- Санитарен јазол со туш кабина за персонал и
- Гардероба.

(2) Просторијата за преглед и лечење на животните може да се уреди како одвоен простор во еден или повеќе објекти во кругот на одгледувалиштето или во просторија за посебни намени.

(3) Во просторијата за преглед и лечење на животни може да се наоѓаат: простор за извршување лабораториски анализи, простор за чистење, миење и стерилизација и простор за инструменти и прибор.

Ветеринарна амбуланта

Член 23

- (1) Ветеринарната амбуланта треба да располага со:
- Просторија за преглед и лечење на животни,
 - Простор/просторија за извршување на лабораториски испитувања,
 - Простор/просторија за чистење, миење и стерилизација,
 - Простор/просторија за инструменти и прибор,
 - Просторија за чување на лекови и други санитарски материјали,
 - Простор/просторија за канцелариско/административно работење,
 - Санитарен јазол
 - Просторија за вработените,
 - Чекална за странки и животни и
 - Просторија за изолација на животни.

(2) Во сите случаи кога се предвидува извршување на хируршки интервенции на мали животни, на телесни шуплини, длабоки мускули, коски и зглобови, треба да се обезбеди посебна просторија за хируршки интервенции од членот 11 на овој правилник.

(3) Во просторијата за преглед и лечење на животни може да се наоѓа простор за инструменти и прибор.

Ветеринарна клиника

Член 24

- (1) Ветеринарната клиника треба да располага со:
- Просторија за преглед и лечење на животни,
 - Простор/просторија за извршување на лабораториски испитувања,
 - Просторија за чистење, миење и стерилизација,
 - Простор/просторија за инструменти и прибор,

- Просторија за чување на лекови и други санитарски материјали,
- Просторија за работа во канцеларија и консултации со странките,
- Санитарен јазол со туш кабина и перална
- Гардероба за вработените,
- Чекална за странки и животни и
- Просторија за изолација на животни

(2) Ветеринарната клиника може во свој состав да има уште и специјалистичка амбуланта, која треба да ги исполни условите во поглед на опрема и прибор за соодветна специјалистичка дејност пропишани во овој Правилник.

(3) Во сите случаи кога се предвидува извршување на хируршки интервенции на мали животни, на телесни шуплини, длабоки мускули, коски и зглобови, треба да се обезбеди посебна просторија за хируршки интервенции од членот 11 на овој правилник.

(4) Просторијата од став (1) на овој член алинеја 10 не претставува услов за одобрување на ветеринарна клиника.

Ветеринарна болница

Член 25

- (1) Ветеринарна болница треба да располага со:
- Просторија за преглед и лечење на животни,
 - Просторија за хируршки интервенции,
 - Просторија за извршување на лабораториски испитувања,
 - Просторија за чистење, миење и стерилизација,
 - Просторија за инструменти и прибор,
 - Просторија за чување на лекови и други санитарски материјали со ладилник,
 - Просторија за ветеринари и консултации со странките,
 - Санитарен јазол со туш кабина и перална
 - Чекална за странки и животни,
 - Просторија за изолација на животни,
 - Разладен простор/просторија за привремено одлагање на отпадни животински материјали и
 - Просторија за сместување и нега на животни во тек на лечење соодветен на видот на животните кои се предмет на стационарна здравствена заштита.

(2) Ветеринарната болница за големи животни треба да обезбеди магацин за храна и постилка.

(3) Ветеринарната болница треба да обезбеди извршување на микробиолошки, токсиколошки, паразитолошки и други испитувања во сопствената лабораторија или да користи услуги од друга лабораторија со користење на акредитирани методи.

(4) Најмалку еден доктор по ветеринарна медицина треба да спроведе целодневен стручен надзор над животните во текот на лечењето низ дежурства и целодневна состојба на приправност.

Престанок на важење

Член 27

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за објектите, просториите, опремата и хигиенските услови кои треба да ги исполнуваат објектите на ветеринарната амбуланта, ветеринарната станица и ветеринарната болница („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/99).

Влегување во сила

Член 28

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“

Бр. 02-308/3
19 јуни 2018 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

Прилог 1

Основна опрема и инструменти
Дел 1 – Ветеринарна амбуланта

- термометар,
- стетоскоп (фонендоскоп),
- рачна батериска светилка,
- стерилни шприцеви со различна големина за еднократна употреба,
- стерилни инекциони игли со различна големина за еднократна употреба,
- заштитни ракавици за еднократна употреба,
- сет за инфузија за еднократна употреба,
- брунда за фиксација на говеда (освен за мала пракса),
- сајла за фиксирање на свињи (освен за мала пракса),
- соодветна торба за носење на прирачни лекови, инструменти и прибор,
- троакар за големи и мали животни (освен за мала пракса),
- отоскоп со светилка (кај мала пракса),
- „алигатор“ клешта за отстранување туѓо тело во ушен канал,
- спекулум за големи и мали животни,
- катетер за интраутерина апликација/(или за еднократна употреба),
- уринарен катетер,
- ножици или прибор за стрижење и бричење на влакна,
- скалпел со променливо сечило,
- хируршки и анатомски пинцети,
- хируршки ножици (прави и свиткани),
- големи и мали, прави и свиткани форцепси за крвни садови,
- мал и голем иглодржач,

- хируршки игли,
- бубрежњак,
- ресорптивни и нересорптивни материјали за шиене,
- „S“ игла,
- ланцети, дилататори и катетери за папили на млечна жлезда (освен за мала пракса),
- основи инструменти за обдукција,
- опрема за вештачко осеменување (доколку ветеринарната организација врши вештачко осеменување),
- моторна пумпа од минимум 15 л за дезинфекција (освен за мала пракса) и
- заштитна облека и обувки.

Дел 2 – Ветеринарна клиника

- термометар,
- стетоскоп(фонендоскоп),
- рачна батериска светилка,
- стерилни шприцеви со различна големина за еднократна употреба,
- стерилни инекциони игли со различна големина за еднократна употреба,
- заштитни ракавици за еднократна употреба,
- сет за инфузија за еднократна употреба,
- брунда за говеда(освен за мала пракса),
- сајла за фиксирање на свињи(освен за мала пракса),
- отварач за уста(говеда),
- отварач за уста(мали животни),
- соодветна торба за носење на прирачни лекови,инструменти и прибор,
- троакар за големи и мали животни,
- дигестивна сонда за големи животни,
- дигестивна сонда за мали животни,
- сонда за отстранување на туѓо тело во хранопровод,
- отоскоп со светилка,
- „алигатор“ клешта за туѓо тело,
- спекулум за големи и мали животни,
- катетер за интраутерина апликација/(или за еднократна употреба),
- уринарен катетер,
- ножици или прибор за стрижење и бричење на влакна,
- скалпел со променливо сечило,
- хируршки и анатомски пинцети,
- хируршки ножици (прави и свиткани),
- големи и мали,прави и свиткани форцепси за крвни садови,
- мал и голем иглодржач,
- хируршки игли,
- бубрежњак,
- ресорптивни и нересорптивни материјали за шиене,
- „S“ игла,
- ланцети,дилататори и катетери за папили на млечна жлезда,
- „Burdizzo“ клешта,
- заштитна облека и обувки,
- основни инструменти за обдукција (скалпел, нож, ножици, пила, садови за собирање на материјал),

- моторна пумпа од минимум 15 л за дезинфекција и

- опрема за вештачко осеменување (доколку ветеринарната организација врши вештачко осеменување на соодветни животни (говеда, свињи, кучиња))

Дел 3 – Ветеринарна болница

- термометар,
- стетоскоп(фонендоскоп),
- рачна батериска светилка,
- стерилни шприцеви со различна големина за еднократна употреба,
- стерилни инекциони игли со различна големина за еднократна употреба,
- заштитни ракавици за еднократна употреба,
- сет за инфузија за еднократна употреба,
- шприц и игли за туберкулинизација,
- брунда за говеда (освен за мала пракса),,
- сајла за фиксирање на свињи (освен за мала пракса)
- отварач за уста (говеда,коњи),
- опрема за корекција на забало,
- отварач за уста (мали животни),
- соодветна торба за носење на прирачни лекови,инструменти и прибор,
- троакар за големи и мали животни,
- дигестивна сонда за големи животни,
- дигестивна сонда за мали животни,
- сонда за отстранување на туѓо тело во хранопровод,
- метал детектор,
- отоскоп со светилка,
- „алигатор“ клешта за туѓо тело,
- офталмоскоп,
- денгална опрема за нега и третман на заби кај мали животни,
- апарат за ултразвучна дијагностика,
- РТГ апарат,
- спекулум за големи и мали животни,
- катетер за интраутерина апликација/(или за еднократна употреба),
- уринарен катетер за мали и големи животни,
- ножици или прибор за стрижење и бричење на влакна,
- скалпел со променливо сечило,
- хируршки и анатомски пинцети,
- хируршки ножици (прави и свиткани,)
- големи и мали,прави и свиткани форцепси за крвни садови,
- мал и голем иглодржач,
- хируршки игли,
- бубрежњак,
- ресорптивни и нересорптивни материјали за шиене,
- „S“ игла,
- опрема за анестезија,
- опрема за мониторинг на пациент,
- опрема за реанимација на животно,
- ланцети,дилататори и катетери за папили на мл.жлезда,
- породилни куки(остри и тапи),
- двострука зглобна кука,

- „Burdizzo“ клешта,
- „Serra“ клешти,
- нож за обработка на чапунки (рејсер лев и десен),
- клешта за чапунки,
- клешта за копита,
- заштитна облека и обувки,
- лабораториска опрема,
- микроскоп,
- апарат за биохемиска анализа на крв,
- прибор за основни ендо и ектопаразитски анализи,
- основни инструменти за обдукција (скалпел, нож, ножици, пила, садови за собирање на материјал),
- моторна пумпа од минимум 15 л за дезинфекција и
- опрема за вештачко осемнување на соодветни животни (говеда, свињи, кучиња),

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2426.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 6 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), а во врска со член 241 став 1 и став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18) и член 10, став 5 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство на електрична енергија ИНДИГО ХИДРО МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје, на ден 2.7.2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. Важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр.08-30/16 од 28.6.2016 година, на Друштвото за производство на електрична енергија ИНДИГО ХИДРО МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје, се продолжува до 2.3.2020 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово донесување, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-30/16
2 јули 2018 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

2427.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 6 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), а во врска со член 241 став 1 и став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18) и член 10, став 5 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство на електрична енергија ИНДИГО ХИДРО МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје, на ден 2.7.2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. Важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр.08-31/16 од 28.6.2016 година, на Друштвото за производство на електрична енергија ИНДИГО ХИДРО МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје, се продолжува до 02.03.2020 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово донесување, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-31/16
2 јули 2018 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

2428.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 6 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), а во врска со член 241 став 1 и став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18) и член 10, став 5 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство на електрична енергија ИНДИГО ХИДРО МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје, на ден 2.7.2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕ-
ШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН
СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. Важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр.08-32/16 од 28.6.2016 година, на Друштвото за производство на електрична енергија ИНДИГО ХИДРО МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје, се продолжува до 2.3.2020 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово донесување, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-32/16
2 јули 2018 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

2429.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 6 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), а во врска со член 241 став 1 и став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18) и член 10, став 5 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство на електрична енергија ХИДРОГЕН ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО Скопје, на ден 2.7.2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕ-
ШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН
СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. Важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр.08 - 86/17 од 26.07.2017 година, на Друштвото за производство на електрична енергија ХИДРОГЕН ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО Скопје, се продолжува до 3.1.2020 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово донесување, а се објавува во Службен весник на Република Македонија.

УП1 бр.08-86/17
2 јули 2018 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

2430.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 6 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), а во врска со член 241 став 1 и став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18) и член 10, став 5 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство на електрична енергија ХИДРОГЕН ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО Скопје, на ден 2.7.2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕ-
ШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН
СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. Важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр.08 - 87/17 од 26.7.2017 година, на Друштвото за производство на електрична енергија ХИДРОГЕН ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО Скопје, се продолжува до 3.1.2020 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово донесување, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр.08-87/17
2 јули 2018 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.



Службен весник
на Република Македонија




www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2018 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2018124